

## СОВЕТ НА ОПШТИНАТА БИТОЛА

Бр. 09-03/1

24.01.2017 год.

Б и т о л а

Врз основа на член 26 став 2 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола" бр.10/05) и член 56 од Деловникот на Советот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола" бр.15/05), ја

### С В И К У В А М

**61-та** седница на Советот на Општината Битола за 30.01.2017 година (понеделник) со почеток во 11,00 часот.

Седницата ќе се одржи во салата за седници на Советот, со предлог на следниот

### Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Програма за заштита на потрошувачите на Општина Битола за периодот 2017-2018 година.

2. Одлука за доделување на финансиски средства на Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух, говор и глас и други проблеми во развојот „Кочо Рацин“ Битола за отварање на сензорна соба за работа со деца со посебни потреби.

3. Одлука за формирање на тело за одлучување за распределбата и трошењето на финансиските средства кои се предвидени во Буџетот за 2017 година за превземање на мерки за заштита на животната средина и подобрување на амбиенталниот воздух на подрачјето на Општината Битола.

4. Одлука за донесување на Општ акт за село Ѓавато и утврдување на услови за начинот на градење во село Ѓавато – Општина Битола за кое нема урбанистички план

5. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во **КО Дихово** во идна урбанистичко планска документација (деловен Г производство)

6. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во **КО Дихово** во идна урбанистичко планска документација (индивидуално домување)

7. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во **КО Карамани** во идна урбанистичко планска документација

8. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во **КО Бистрица** во идна урбанистичко планска документација

9. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во **КО Битола 5** во идна урбанистичко планска документација

10. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во **КО Брусник** во идна урбанистичко планска документација

11. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во **КО Долно Оризари** во идна урбанистичко планска документација

12. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во **КО Цапари** во идна урбанистичко планска документација

13. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во **КО Буково** во идна урбанистичко планска документација

14. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во **КО Нижеполе** во идна урбанистичко планска документација

15. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во **КО Магарево** во идна урбанистичко планска документација

16. Решение за разрешување и именување на членови во Училишниот одбор во ОУ „Гоце Делчев“ Битола.

Молам за присуство на седницата, а за евентуална спреченост јавете се на телефон 234-234.

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

ПРЕКУ  
СЕКРЕТАРОТ НА ОПШТИНАТА  
Г-дин Слободан БОНЧАНОВСКИ

ДО  
ГРАДОНАЧАЛНИКОТ  
НА ОПШТИНАТА БИТОЛА  
Г-дин Владимир ТАЛЕСКИ

ПОЧИТУВАНИ,

Атлетскиот клуб Пелистер 2015 во тек е со добивањето на патничко возило марка Мерцедес-спринтер 22 плус едно седиште со кое ќе врши услуги на членовите, симпатизерите и набљудувачите на Клубот.

Замолуваме за Ваша согласност за движење низ улиците и користење на автобуските стојалишта на подрачјето на Општина Битола.

За ургентноста во одговорот, како и за разбирањето Ви благодарваме.

Со почит

ПРЕТСЕДАТЕЛ

С. Петровски